



“Не разбираам зошто треба да зборуваме лошо. Ако сакате некого да посрамотите, доволно е да кажете некоја вистина за него“, Фридрих Ниче. Сосема на место. Вистината не плаши и не боли. Таа треба да го прекине срамот кој сме го сториле самите ние! Тој што бега и се плаши од вистината и резилот, тој секојдневно се губи и дави во сопствените гревови и злодела. А, медиумите се тие кои ја пренесуваат вистината и укажуваат на делата и злоделата. И не случајно таа е четвртата сила после судската власт пред неа!

Каде сме ние денес? За жал, и натаму во темните зандани на ненародната власт, на режимот кој нанесе тешки полседници по државата и народот.

Да осудиш новинар само затоа што ја кажал вистината е врв на диктатура, заедно со судиите апологети на хибридниот систем.

Заради незаборав, новинарот Александар Митовски е осуден бидејќи изнесе на виделина докази од јавен интерес со сериозни индиции: Зоран Заев ги предупредил Бојан Јовановски (Боки 13) и Зоран Милевски – Кичеец дека се откриени во криминалниот случај “Рекет”. Епилог: Новинарот е осуден на 6 месеци затвор! Еднакво на харакири за начателот и извршителот. Да повториме: Зошто пресудата затвор? Затоа што новинарот ја кажал вистината за еден криминал кој го уништува ситемот, ја подјадува целата држава.

Велеа: Ние ќе бидеме поинакви од другите! Ние ќе бидеме за правна држава и за почитување на правото! Е, сега, прашањето: На каква правна држава мислеше поранешниот премиер Зоран Заев и неговата тајфа, кога имаме грешки во чекори?!

Една од одредниците на ЕУ е слободата во медиумите! Да, токму слободата во медиумите! Па тогаш, за каква слобода, СДСМ и Заев се залагаат? За обвиненија и пресуди од “Бихачка“ до судството “Луј Витон“?

Инфомакс како македонски портал е еден од најчитаните и најпосетените интернет медиуми. Портал во кој се пренесуваат сите дела и злодела за кој и да е политичар или политикант во Македонија, не како некои кои дефинитивно се додворуваат на своите “лидери“, “шефови“, “газди“ и наредбодавачи, притоа славејќи го нивното име и злодела?

Вистината и правдата се шило, тие продираат насекаде и во секое време! Никој не може и не смее да им застане на патот! Затоа, не смееме да им се спротиставиме! Кој ги заобиколува, тој е свесен што го снајдува, се знае каде им е местото. Дали оваа со казната на новинарот Митовски, значи опомена за сите новинари, медиуми или за народот кои не се на линија со режимот на Заев?

И, кој ќе биде наредниот новинар или медиум? Патот на теророт, насилствата или прогонот кон чесниот и објективен новинар или вработен во медиумите е осуден на пропаст.

Политичарот секогаш треба да ја разбере вистината, никогаш да не војува или да ги осудува медиумите, ниту пак да им се заканува, оти медиумите се сила, тие се моќ. Секако ова се однесува на објективните, професионалните и достоините на неговото височество читателот, слушателот или гледачот. Медиумите постојат за народот, тие се будното око и уво на народот! Пукајќи во новинарот и неговата вистина, ти пукаш во народот, ти се самоубиваш!

И овојпат пак со таткото на психоанализата Зигмунд Фројд: “Првиот знак за човечката глупост е целосно отсуство на срам.“

Значи, кога ќе се засрамите поради туѓото однесување или изјава, или се чудите на нечии неверојатни постапки, веднаш знаете со кого си имате работа. Да, токму така, ние знаеме со кого имаме работа, ќе рече народот, но притоа и самиот народ еднаш засекогаш треба да се отрезни од заспаноста и зачмаеноста кога станува збор за неговиот избор и глас. Народот треба да се ослободи од срамот и стравот кои му ги наметнува секојдневно политикант кој менува исказ побрзо од брзината на светлината. За Фројд таа дијагноза се нарекува егзибиционизам!

Медиумите треба да се остават слободно да си ја вршат работата, новинарите треба слободно да ја изразат својата мисла и суд за волја на вистината и правдата. Секако, не е за оправдување новинар кој се служи со лаги и изнуди или невистини што создаваат штети по човекот и човештвото.

Новинарот на Инфомакс, осуден на најдраконски начин во време кога народот треба да си го даде и каже својот став и глас е јасен показател и порака дека овој хибриден режим треба што поскоро да замине во ситоријата, од каде што посака да го избрише Македонскиот народ со договорите со Ципрас и Борисов.

Македонија денес е единствена држава во Европа каде што новинар е осуден со казна затвор само заради пишан збор! Условот кој што Кацарска судството и Русковска обвинителството му го даваат на новинарот за да не оди зад рашетки е да престане да пишува за рекетот на криминалниот клан на фамилијата Заеви и да престане да трага по вистината, односно да не говори за најголемиот корупциски скандал што ја тресе(ше) Македонија.

Убивајќи ја вистината, убивајќи го гласникот, се самоубиваш себеси! Затоа: Не убивај го гласникот! Јавноста го памети првиот политички монтиран процес 2003/2004 година против новинарот Слободан Томиќ, поради што беше избркан од МРТВ. Никој не застапа позади Томиќ, ниту Здружението на новинарите на Македонија. А, причината беше одбраната на Македонија 2001 година од ОВК!

Не убивај го гласникот!

пишува: Слободан Томиќ

<https://www.svest.mk/ne-ubivaj-go-glasnikot/>